

ФАКУЛТЕТОТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ  
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ОРГАНИЗИРА ПРОМОЦИЈА НА КНИГАТА ПОД НАСЛОВ

**„ОРИГИНАЛНИОТ РАКОПИС ОД ПРОГЛАСОТ  
И ОСТАНАТИТЕ ПЕЧАТЕНИ ПРОГЛАСИ  
НА ЦАРОТ ЛЕОПОЛД ПРВИ ОД 1690 ГОДИНА  
СО КОЈ ГО ЗЕМА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД  
ПОД СВОЈА ЗАШТИТА“**



**ОД АВТОРИТЕ**  
ЏОНИ ТОДОРОВСКИ  
м-р АЛЕКСАНДАР ДОНСКИ


**ПРОМОТОР**  
академик СТОЈКО СТОЈКОВ

**МОДЕРАТОР**  
проф. д-р ОЛИВЕР ЦАЦКОВ

**ИЗВАДОЦИ КЕ ЧИТА**  
АНАСТАСИЈА ДОНСКА



**ЧЕТВРТОК (26 ФЕВРУАРИ, 12.30 Ч.)**  
**СВЕЧЕНА САЛА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ**  
**ВО ШТИП**



Александар Донски